

Врховниот суд на Република Северна Македонија на Општата седница одржана на 13.12.2021 година, расправајќи по иницијативата поднесена од адвокат Снежана Станковиќ од Скопје 03Су.бр.262/21 од 29.03.2021 година, согласно член 101 од Уставот на Република Северна Македонија и член 37 став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006...96/2019), го утврди следното:

## **НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕЊЕ**

Против решението на првостепениот суд со кое што е потврдено решението на нотарот како повереник на судот е дозволена жалба.

### **Образложение**

Согласно член 128 од Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на РМ“ број 9 од 18.01.2008 година), „Ненавремениот, нецелосниот или недозволениот приговор, судот ќе го отфрли. Одлучувајќи по приговорот против решението кое го донел нотарот, судот може во целост или делумно решението да го потврди или да го укине. Кога судот решението делумно ќе го укине или делумно ќе го потврди, самиот ќе одлучи за укинатиот дел на решението. Против решението на судот со кое решението на нотарот во целост или делумно е укинато дозволена е жалба во рок од осум дена од доставувањето на првостепеното решение. Решението по приговорот им се доставува на учесниците и на нотарот. Врз решението на нотарот против кое е изјавен приговор, а судот го отфрлил, клаузулата за правосилност ја става судот што одлучувал по приговорот. Решението на нотарот против кое не е изјавен приговор е правосилно. Клаузулата за правосилност на ова решение ја става нотарот. Грешките во имињата и броевите, како и други очигледни грешки во пишувањето и сметањето, ќе ги исправи оној што го донел решението. Исправките ќе се извршат со посебно решение, а на учесниците ќе им се достави посебно решение.

Од содржината на оваа законска одредба произлегува дека против решението на Судот со кое решението на нотарот е потврдено, не е пропишано дали е дозволена или не е дозволена жалба.

Меѓутоа, тоа што не е пропишано правото на изјавување на жалба не значи дека против едно такво решение не е дозволена жалба.

Ова од причина што, согласно член 33 став 1 од Законот за вонпарнична постапка, ако со овој закон поинаку не е определено, во вонпарничната постапка сообразно ќе се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка.

Согласно пак член 368 став 1 од Законот за парничната постапка („Службен весник на РМ“ број 79/2005...124/2015), „Против решение на првостепениот суд е дозволена жалба, ако со овој закон не е определено дека жалба не е дозволена“.

Според член 15 став 1 со амандманот XXI од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, со кој се заменува членот 15 на Уставот се гарантира правото на жалба против одлуки донесени во постапка во прв степен пред суд.

Од изнесеното, неспорно произлегува дека против решението на првостепениот суд, со кое е потврдено решението на нотарот како повереник на Судот е дозволена жалба, од кои причини Врховниот суд на Република Северна Македонија го утврди, односно го усвои ова начелно правно мислење.

Врховен суд на  
Република Северна Македонија  
Општа седница